

<b>ФИНАНСИСКИ ПЛАН 01/01/2018-31/12/2018</b>		
		ВКУПНО (денари)
<b>1</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	
1.1	<b>Членарина овластен сметководител;</b>	<b>17,160,000.00</b>
	Според официјалниот регистар, 7.150 x 2.400,00	
1.2	<b>Членарина сметководител;</b>	<b>2,100,000.00</b>
	Според официјалниот регистар, 1.500 x 1400,00	
1.3	<b>Надоместоци за издавање на лиценци за вршење сметководствени работи</b>	<b>450,000.00</b>
	според досегашните пријави и потреби (нови 50 друштва x 6.000,00)	
	според досегашните пријави и потреби (нови 50 ТП - овластен сметководител x 3.000,00)	
1.4	<b>Надоместоци за издавање на Уверенија за сметководители и овластени сметководители</b>	<b>450,000.00</b>
	според досегашните барања и динамика на нови потреби на образовниот систем (нови 200 сметководители и 250 овластени сметководители x 1.000,00)	
1.5	<b>Приходи од КПУ</b>	<b>9,100,000.00</b>
	Пресметка според официјалниот регистар и пресметка на новите членови - сметководители и овластени сметководители (7.150 + 1500 + 200 + 250)	
1.6	<b>Останати приходи (Донации, Публикации)</b>	<b>350,000.00</b>
1.7	<b>Пренесени приходи од минали години (2017)</b>	<b>5,384,216.00</b>
	<b>Вкупно приходи</b>	<b>34,994,216.00</b>
		ВКУПНО (денари)
<b>2</b>	<b>РАСХОДИ</b>	
2.1	<b>Бруто плата и надоместоци</b>	<b>5,280,000.00</b>
	(од Јануари до Јуни 7 * 55.000) + (од Јули до Декември 9* 55.000)	
2.2	<b>Раходи за КПУ - според планираните приходи и потреби</b>	<b>15,100,000.00</b>
	предавачи -планиран електронски начин на едукација	9,100,000.00
	наем на сали и опрема за презентации (50 x 45.000)	2,250,000.00
	дополнителен ангажман на пет предавачи (50 x 15.000)	3,750,000.00
2.3	<b>Расходи за вршење на контрола на квалитетите на вршителите на сметководствени работи</b>	<b>388,000.00</b>
	Планирани 20 контроли месечно и тоа во период од Септември до Декември 2018 (Пресметка на дневници од 1.850 + патни трошоци од 3.000 за 4 месеци)	

2.4	<b>Трошоци за канцаларија и потрошени матерјали</b>	<b>500,000.00</b>
	наем на канцаларии, канцалариски и потрошени матерјали	
2.5	<b>Административни трошоци кон ЦР на РМ</b>	<b>1,850,000.00</b>
	за добивање потврди при издавање на Уверенија и Лиценци, банкарски трошоци и сл. административни такси	
2.6	<b>Телекомуникациски услуги, Интернет и поштански услуги</b>	<b>200,000.00</b>
	планирано според минатогодишните реални трошоци	
2.7	<b>Одржување состаноци на тела на ИСОС</b>	<b>4,121,000.00</b>
	Две седници на Собрание (50 x дневница 1.850 * патни трошоци 3.000)	485,000.00
	Пет седници на членови на Надзорен одбор (5 x 10.000)	250,000.00
	15 - седници на членови на Управен одбор (5 x 20.000)	1,500,000.00
	4 - седници на членови на 8 - комисии (5 x дневница 1.850 * патни трошоци 3.000)	776,000.00
	12 - седници на членови на 10 - подружници (5 x дневница 1.850)	1,110,000.00
2.8	<b>Комуналии и закуп на деловен простор</b>	<b>1,080,000.00</b>
	планирано според минатогодишните реални трошоци	
2.9	<b>Меѓународни настапи и коференции</b>	<b>250,000.00</b>
	Чланарини и патни трошоци за учество на меѓународни настапи	
2.10	<b>Членарина на Трошоци поврзани со IFAC</b>	<b>500,000.00</b>
2.11	<b>Одржување на софтверска апликација и дополненија според потребите</b>	<b>1,582,000.00</b>
	месечен надомест 12* 61.000	732,000.00
	Нова апликација за електронско гласање	350,000.00
	Нова апликација за електронско КПУ	500,000.00
2.12	<b>Други непредвидени трошоци</b>	<b>300,000.00</b>
	<b>Вкупно расходи</b>	<b>31,151,000.00</b>
	<b>Планиран вишок на приходи над расходи за 2018</b>	<b>3,843,216.00</b>